

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (9) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 април 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за уважување на приговор**

1. Приговорот на Бојана Димовска од Охрид УП2 09-32/22 од 1 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-739 од 10 декември 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-739 од 10 декември 2021 година се поништува и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Жалителот да обезбеди и до Електродистрибуција да достави Изјава за согласност за приклучување од сопственикот на приватната мрежа која поминува во близина.
4. Електродистрибуција по добивање на изјавата од точка 3 на ова решение да издаде соодветно Решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Бојана Димовска од Охрид до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-32/22 од 1 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-739 од 10 декември 2021 година на КЕЦ Охрид, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок на пумпа за наводнување.

Според Електродистрибуција - во близина има трофазна мрежа која не е сопственост на Електродистрибуција. Барателот на парцелата има изградено монтажен објект, а доставено е Решение за земјоделско стопанство.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 5 април 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 9-32/22 од 1 март 2022 година со прилог:
  - РОБСП бр. 11-739 од 10 декември 2021 година на КЕЦ Охрид
  - Решение за запишување на земјоделско стопанство
  - GIS скица
  - Приговор
  - БСП-1 образец од 6 декември 2021 година
2. Одговор на Приговор од 21 март 2022 година со прилог:
  - GIS скица
  - Имотен лист бр.697 за КП бр .91/1 , КО Сливница
  - Извештај за падот на напонот во мрежата

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно извршениот увид констатирано е дека се работи за парцела во чија близина има трофазна мрежа која не е во сопственост на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.

Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен весник на РСМ бр. 96/19) операторот на електродистрибутивниот систем е одговорен за одржување, надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот систем.

Согласно став (3) точка 3) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да ги приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем

Имајќи го предвид горенаведеното, се утврди дека приклучок може да се реализира доколку се обезбеди согласност за приклучување од страна на сопственикот на приватната мрежа во близина на жалителот, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр. 09-32/22  
21 април 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски